

Учесник, возило

А В

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОКОЛНОСТИТЕ ПОД КОИ СЕ СЛУЧИ СООБРАЌАЈНАТА НЕЗГОДА

Јас _____ со ЕМБГ _____ и адреса
на живеење на ул. _____, во согласност со член

23 од ЗЗОС, под полна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека на
ден ____ ____ 20__ година, во _____ часот, се случи сообраќајна незгода на

(адреса каде е случена незгодата)

во која учествував со моторно возило _____,
(марка - тип) (регистарска ознака)

Детален опис на случената сообраќајна незгода: _____

Одговорете на следните прашања со обележување на соодветното поле:

Поседувам и приложувам фотографии од лице место на незгодата:	да	<input type="checkbox"/>	не	<input type="checkbox"/>
Сообраќајната незгода е пријавена во МВР:	да	<input type="checkbox"/>	не	<input type="checkbox"/>
На лице место дојдоа/беа присутни претставници на МВР:	да	<input type="checkbox"/>	не	<input type="checkbox"/>
За моето возило поседувам каско полиса од Друштвото _____	да	<input type="checkbox"/>	не	<input type="checkbox"/>
Возилото кое го управувам има стари оштетувања:	да	<input type="checkbox"/>	не	<input type="checkbox"/>

Детален опис на старите оштетувања (доколку потврдно сте одговориле на претходното прашање): _____

Во согласност со Законот за заштита на личните податоци, изјавувам дека сум согласен/на Друштвото да ги употреби, обработи, регистрира, зачува, ажурира и сл. наведените лични податоци во постапката за надомест на штета, како и во други случаи предвидени со закон; Изјавувам дека сум согласен за истите цели да се направат фотокопии од моите лични документи и тоа:

лична карта/пасош возачка дозвола сообраќајна книшка ранс. сметка

Лицето кое го пополнува овој образец со овој потпис ја потврдува вистинитоста на наведените податоци во него.

Изјавил/а:

Во Скопје на _____ 20__ год.

_____ (име и презиме со потпис)